



УНИВЕРЗИТЕТ
„Св. Климент Охридски“ - Битола



Битола, Јануари 2022

Врз основа на член 36 став 7 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018) и член 40 од Статутот на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетското студентско собрание на седницата одржана на ден 27.12.2019 година, со изменување и дополнување на седницата одржана на ден 27.01.2022 година, го донесе следниов:

СТАТУТ

на Универзитетското студентско собрание

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредуваат општите одредби за Универзитетското студентско собрание, целите, задачите и надлежностите на Универзитетското студентско собрание, неговото материјално-финансиско работење, статусот, составот и изборот на Универзитетското студентско собрание, неговите органи и тела, одредби за Студентскиот правобранител, за јавноста во работата и за актите кои ги донесува Универзитетското студентско собрание.

Член 2

Универзитетското студентско собрание е тело на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и има права, обврски и надлежности утврдени со Законот за високото образование, Статутот и актите на Универзитетот, и со овој Статут.

Член 3

Називот на телото е: Универзитетско студентско собрание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Називот на англиски јазик е: University Student Assembly of University St. Kliment Ohridski - Bitola.

Скратен назив на телото е УСС УКЛО – Битола/ USA UKLO - Bitola.

Член 4

Седиштето на Универзитетското студентско собрание е во Битола, во простории на Универзитетот.

Член 5


Универзитетското студентско собрание има свое лого, печат и штембил.

Ликовно-графичкиот приказ на логото на Универзитетското студентско собрание е следниов:




Печатот на Универзитетското студентско собрание е тркалезен и ги содржи зборовите напишани на кирилица: Универзитетско студентско собрание на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, а во средината стои логото на Универзитетското студентско собрание.

Штембилот е правоаголен и ги содржи зборовите напишани на кирилица: Универзитетско студентско собрание на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, број _____ 20 __, Битола.



Приемниот печат е правоаголен и ги содржи зборовите напишани на кирилица: Универзитетско студентско собрание на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, примено _____, Организациона единица _____, Број _____, Прилог _____, Вредност _____.



Член 6

Универзитетското студентско собрание го претставува и застапува Претседателот.

Член 7

Работата на Универзитетското студентско собрание е јавна.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАДЛЕЖНОСТИ

Член 8

Цели и задачи на Универзитетското студентско собрание се:

- да ги штити интересите на студентите;
- да учествува преку свои претставници во одлучувањето во органите и телата на универзитетот;
- да ги претставува студентите во рамки на високото образование како членови на академската заедница;
- да влијае на законодавното регулирање на прашања и интереси на студентите;
- подобрување на студентскиот стандард;
- квалитетни промени во наставниот и образовниот процес;
- поттикнување и спроведување на заеднички активности и манифестации, како и евентуално формирање на заеднички асоцијации;
- залагање за развивање и задоволување на културните потреби на студентите, спортско-рекреативни активности, научно-техничко творештво, здравствени, хуманитарни, туристички и други општествено корисни активности.

Член 9

За остварување на целите и задачите, Универзитетското студентско собрание соработува со Факултетските студентски собранија и Студентското собрание на Високата медицинска школа, со единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, другите универзитети во Република Северна Македонија, други студентски организации, домашни и странски, органите на управата и државните органи на Република Северна Македонија и со организации и органи согласно позитивните законски прописи.

За остварување на целите и задачите, Универзитетското студентско собрание организира: трибини, дебати, советувања, медиумски кампањи, спортски натпревари, културни настани, јавни собири и сл.

Член 10

Универзитетското студентско собрание има надлежност да:

- донесува Статут и други акти на Универзитетското студентско собрание, согласно Законот и Статутот на Универзитетот;
- избира Претседател на Универзитетското студентско собрание;
- предлага износ на паричен надомест за работата на Претседателот, кој се усвојува од Универзитетскиот сенат;
- го усвојува Извештајот за работењето на Претседателот на Универзитетското студентско собрание;
- избира членови на Извршниот и Надзорниот орган;
- избира студентски претставници во Сенатот и другите органи и тела на Универзитетот;
- предлага Студентски правобранител и покренува постапка за негово разрешување;
- предлага износ на паричен надомест за работата на Студентскиот правобранител, кој се усвојува од Универзитетскиот сенат;
- донесува План и Програма за својата работа;
- им предлага на органите на управување План за финансирање на студентските активности;
- се грижи за квалитетот на животот на студентот и квалитетот на процесот на студирање, студентскиот стандард, остварувањето на студентските права и интереси и за студентската културна, социјална и интелектуална наоградба;
- поттикнува студентски активности надвор од наставниот процес;
- одлучува за зачленување во регионални и меѓународни организации;

- врши други работи од интерес за студентите.

Член 11

Универзитетското студентско собрание се состанува по потреба, а најмалку еднаш на два месеци.

Претседателот на Универзитетското студентско собрание ги свикува седниците, го предлага дневниот ред и претседава со седниците.

Претседателот на Универзитетското студентско собрание е должен, на предлог на Извршниот орган на Универзитетското студентско собрание или на барање на 1/3 од членовите, да свикува седница на Универзитетското студентско собрание.

Член 12

Универзитетското студентско собрание може да одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на членови на Универзитетското студентско собрание, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, освен ако со Закон, овој Статут или друг општ акт не е поинаку предвидено.

III. ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ

Член 13

Универзитетското студентско собрание се финансира од:

- средства на сметките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;
- легати, подароци, завештанија, прилози, спонзорство, донации, грантови, наследство и друго.

Финансиското и сметководственото работење на Универзитетското студентско собрание се врши во согласност со законските прописи, подзаконските акти, актите на Универзитетот и актите пропишани од Универзитетското студентско собрание, во рамките на финансиското и сметководственото работење на Ректоратот на Универзитетот.

Член 14

Универзитетот врши надзор над наменското трошење на средствата кои ги доделува на Универзитетското студентско собрание.

Надзорот опфаќа поднесување извештај од страна на Универзитетското студентско собрание до Ректорот на Универзитетот, за наменското користење на доделените средства за определена активност.

IV. ЧЛЕНСТВО

Член 15

Универзитетското студентско собрание е тело на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во кое членуваат претставници на студентите.

Универзитетското студентско собрание е составено од по двајца претставници на студентите именувани од редот на претставниците избрани во факултетските студентски собранија и Студентското собрание на Високата медицинска школа.

Факултетски студентски собранија кои избираат претставници во Универзитетското студентско собрание се:

- 1) Факултетско студентско собрание на Техничкиот факултет – Битола,
- 2) Факултетско студентско собрание на Економскиот факултет – Прилеп,
- 3) Факултетско студентско собрание на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид,
- 4) Факултетско студентско собрание на Педагошкиот факултет – Битола,
- 5) Факултетско студентско собрание на Факултетот за биотехнички науки – Битола,
- 6) Факултетско студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
- 7) Факултетско студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје
- 8) Факултетско студентско собрание на Правниот факултет - Кичево,
- 9) Факултетско студентско собрание на Ветеринарниот факултет – Битола,
- 10) Факултетско студентско собрание на Технолошко-техничкиот факултет – Велес.

Изборот на членови и на претседател на факултетските студентски собранија и студентското собрание на Високата медицинска школа, се одржува секоја година во месец октомври, на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање, во работните денови во текот на неделата за настава.

Постапката за избор се уредува во статутите на факултетските студентски собранија/студентското собрание на Високата медицинска школа

Член 16

Мандатот на членовите на Универзитетското студентско собрание трае една година, со право на уште еден избор.

Верификацијата на мандатот на членовите на Универзитетското студентско собрание ја врши Верификационата комисија од три члена, избрана по предлог и од редот на членовите на новиот состав на Универзитетското студентско собрание, со јавно гласање.

Верификационата комисија констатира дали се исполнети условите предвидени за избор на член во Универзитетското студентско собрание и поднесува извештај на седница на Универзитетското студентско собрание. Доколку Верификационата комисија констатира дека не се исполнети условите, за тоа се известуваат Факултетските студентски собранија и Студентското собрание на Високата медицинска школа.

Лицата чиј мандат не е верифициран не можат да учествуваат во работата и одлучувањето на Универзитетското студентско собрание и не се сметаат во кворум при одлучувањето на Универзитетското студентско собрание.

Бројот на испразнетите места на членови на Универзитетското студентско собрание, по кој било основ, до изборот и верификацијата на мандатот, не се смета во кворум при одлучувањето на Универзитетското студентско собрание.

Член 17

На членот на Универзитетското студентско собрание му престанува мандатот и пред истекот на времето за кое е избран во случај на: престанок на статусот на студент, мирување на статусот на студент, негово барање или избор на функција која не дозволува вршење на функцијата член на Универзитетското студентско собрание.

Членот на кого му престанал мандатот пред истекот на времето за кое е избран може да биде заменет на ист начин и постапка како и при избирањето на членови на Универзитетското студентско собрание. Мандатот на новиот член трае до истекот на мандатот на претходниот член кој го заменува.

Член 18

Универзитетското студентско собрание престанува да постои согласно одредбите на закон.

V. ОРГАНИ И ТЕЛА НА УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Член 19

Органи на Универзитетското студентско собрание се:

1. ПРЕТСЕДАТЕЛ
2. ИЗВРШЕН ОРГАН и
3. НАДЗОРЕН ОРГАН

1. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Член 20

Претседателот на Универзитетското студентско собрание своите права и должности ги врши врз основа на Закон, Статутот на Универзитетот, овој Статут и други акти.

Член 21

Претседателот на Универзитетското студентско собрание се избира од редот на претставниците именувани во Универзитетското студентско собрание, со тајно гласање, со мандат од една година, со право на уште еден избор.

Претседателот на Универзитетско студентско собрание треба да биде редовен студент.

Функцијата Претседател на Универзитетското студентско собрание е неспоива со функцијата Претседател на факултетско студентско собрание, односно Претседател на студентско собрание при Висока медицинска школа и Студентски правобранител или со функција во политичка партија.

Во случај на предвремен престанок на мандатот на Претседателот, Извршниот орган назначува в.д. Претседател за период од најмногу 60 дена, односно до изборот на нов Претседател. Мандатот на новоизбраниот Претседател трае до крајот на мандатот на претходниот Претседател.

Член 22

Претседателот на Универзитетското студентско собрание се избира на седница на Универзитетското студентско собрание, со тајно гласање.

Секој од членовите на Универзитетското студентско собрание може да предложи кандидат за Претседател на Универзитетското студентско собрание. и има право да гласа само за еден од предложените кандидати.

Универзитетското студентско собрание може да одлучува за избор на претседател доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови на Универзитетското студентско собрание, а кандидатот за претседател е избран ако добил мнозинство гласови од присутните членови.

Член 23

Претседателот на Универзитетското студентско собрание ги има следниве права и обврски:

- ги организира и усогласува активностите на Универзитетското студентско собрание;
- предлага Програма за работа со финансиски план;
- дава предлози за финансирање на тековните и други потреби;
- има право на паричен надомест за неговата работа кој се утврдува со Одлука на Универзитетскиот сенат;
- ги свикува и претседава со седниците на Универзитетското студентско собрание и Извршниот орган;
- дава предлози за службени патувања;
- други права и обврски.

Член 24

Претседателот има право и должност да запре од извршување акт на органите на Универзитетското студентско собрание за кој смета дека е спротивен на закон, статут или друг акт на Универзитетското студентско собрание и за тоа ќе го извести Универзитетското студентско собрание и Ректорот на Универзитетот.

Член 25

Претседателот на Универзитетското студентско собрание е одговорен за почитување на Статутот и други акти при вршење на своите права и должности.

Постапката за утврдување на одговорноста на Претседателот на Универзитетското студентско собрание ја покренува Универзитетското студентско собрание на барање од најмалку 1/2 од вкупниот број на членови.

За одговорноста на Претседателот расправа Универзитетското студентско собрание доколку на седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број на членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

2. ИЗВРШЕН ОРГАН НА УНИВЕРЗИТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Член 26

Извршниот орган на Универзитетското студентско собрание брои вкупно пет члена, Претседателот на УСС и четири членови кои ги избира Универзитетското студентско собрание од редот на редовните студенти, со мандат од една година, со право на уште еден избор.

Сите права и обврски Извршниот орган ги врши врз основа на Статутот на Универзитетското студентско собрание.

Член 27

Извршниот орган го сочинуваат Претседателот на Универзитетското студентско собрание и членовите.

Членовите ги избира Универзитетското студентско собрание од редот на претставниците именувани во истото, по предлог на Претседателот на Универзитетското студентско собрание, доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови на Универзитетското студентско собрание, а одлуката за избор се донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Сите членови на Извршниот орган треба да бидат од различни Факултетски студентски собранија/Студентско собрание на Високата медицинска школа.

Член 28

Извршниот орган ги има следните права и обврски:

- Донесува Програма за работа и финансиски план;
- ги спроведува одлуките, заклучоците и други акти на Универзитетското студентско собрание;
- донесува одлука за формирање комисии, други тела и ја насочува нивната работа;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија, а предлага и парични надоместоци за истите;
- дава предлози за набавка на основни средства;
- извршува и други работи од интерес на Универзитетското студентско собрание.

Член 29

Извршниот орган и секој негов член одговара за својата работа пред Универзитетското студентско собрание.

Универзитетското студентско собрание може да изгласа недоверба на Извршниот орган.

Претседателот може да предложи разрешување на член на Извршниот орган.

Член на Извршниот орган може да даде оставка.

Одлука од став 2, став 3 и став 4 донесува Универзитетското студентско собрание со мнозинство гласови од присутните членови, а да се присутни повеќе од половината.

Член 30

Во случај на оставка, разрешување или трајна спреченост на член на Извршниот орган, Претседателот отпочнува постапка за избор на нов член во рок од 30 дена од донесената Одлука од претходниот член.

3. НАДЗОРЕН ОРГАН

Член 31

Надзорниот орган брои три члена и истите ги избира Универзитетското студентско собрание од редот на редовните студенти, со мандат од една година, со право на уште еден избор.

Членовите ги избира Универзитетското студентско собрание од редот на претставниците именувани во истото, по предлог на Претседателот на Универзитетското студентско собрание, доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови на Универзитетското студентско собрание, а одлуката за избор се донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Сите членови на Надзорниот орган треба да бидат од различни Факултетски студентски собранија/Студентско собрание на Високата медицинска школа.

Членот на Надзорниот орган не може истовремено да биде претседател на Универзитетското студентско собрание, претседател на Факултетско студентско собрание односно претседател на Студентското собрание на Високата медицинска школа.

Надзорниот орган најмалку еднаш на шест месеци го разгледува реализирањето на Програмата за работа и Финансиски план на Универзитетското студентско собрание и за тоа го известува Универзитетското студентско собрание.

Помошни работни тела (комисии)

Член 32

Универзитетското студентско собрание може да формира комисии за подготовка на Статут, други акти и реализација на други активности поврзани со работата на Универзитетското студентско собрание.

Со комисијата раководи претседател.

Член 33

Универзитетот е должен на Универзитетското студентско собрание и на Студентскиот правобранител да им обезбеди просторија за работа и да им пружи административно-техничка помош.

VI. СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ

„Заштита на правата на студентите

Член 34

Студентскиот правобранител на Универзитетот ги штити правата на студентите утврдени со закон и со актите на Универзитетот и на единиците во состав на Универзитетот, кога им се повредени од органите на Универзитетот или друг член на академската заедница на Универзитетот.

Независност и самостојност

Член 35

Студентскиот правобранител / Заменик студентски правобранител ја врши работата од својата надлежност врз основа и во рамките на закон, Статутот на Универзитетот, статутите на единиците и овој Статут.

Студентскиот правобранител / Заменик студентски правобранител е независен и самостоен во вршењето на функцијата.

Функцијата Студентски правобранител / Заменик студентски правобранител е неспоива со вршењето на функција во политичка партија.

При вршењето на својата функција, Студентскиот правобранител и Заменик студентски правобранител се водат од принципите на непристрасност, недискриминација, доверливост, достапност, одговорност, отчетност и законитост.

Соработка со Универзитетот

Член 36

Универзитетот и единиците во негов состав се должни да соработуваат со Студентскиот правобранител / Заменикот студентски правобранител, на негово барање да му ги обезбедат потребните податоци и информации и да му овозможат спроведување на постапката за заштита на правата на студентите утврдени со Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот и овој Статут.

Универзитетот/единиците е должен на Студентскиот правобранител / Заменикот студентски правобранител да му обезбеди просторија за работа и да му пружа административно-техничка помош.

Финансиско и сметководствено работење

Член 37

За организирање настани, активности и слично од делокругот на работа, Студентскиот правобранител поднесува писмено барање до Ректорот на Универзитетот за одобрување на финансиски средства за реализација на истите. Ректорот на Универзитетот го разгледува и дава одобрување на писменото барање.

На Студентскиот правобранител и лицата вклучени во настаните, активностите и слично кои се организирани од негова страна, за службените патувања, доколку лицата доаѓаат надвор од местото на организирање на настанот, од страна на Универзитетот ќе им бидат рефундирани средства за патниот трошок, за што се должни да пополнат патен налог кој го одобрува Ректорот на Универзитетот.

Финансиското и сметководственото работење на Студентскиот правобранител се врши во согласност со законските прописи, подзаконските акти, актите на Универзитетот, во рамките на финансиското и сметководственото работење на Ректоратот на Универзитетот.

Универзитетот врши надзор над наменското трошење на средствата кои ги доделува на Студентскиот правобранител.

Надзорот опфаќа поднесување извештај за реализираните настани, активности и слично од страна на Студентскиот правобранител до Ректорот на Универзитетот, за наменското трошење на доделените средства за определен настан, активност и слично.

Неповикување на одговорност

Член 38

Студентскиот правобранител и Замениците студентски правобранители не можат да бидат повикани на одговорност за дадена препорака и преземени дејствија во вршењето на својата работа.

Седиште

Член 39

Студентскиот правобранител на УКЛО има седиште во просториите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Лого, печат и штембил

Член 40

Студентскиот правобранител има свое лого, печат и штембил.

Ликовно-графичкиот приказ на логото на Студентскиот правобранител е следниов:



Печатот на Универзитетското студентско собрание има облик на круг чиј пречник изнесува 30 мм. и ги содржи зборовите напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, а во средина е логото на Студентскиот правобранител.

Штембилот е правоаголен со димензии (60мм. x30мм.) и ги содржи зборовите напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, број _____ 20___. Година, Битола.

Приемниот печат е правоаголен со димензии (60 мм.x30мм.) и ги содржи зборовите напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Примено _____, Организациона единица _____, Број _____, Прилог _____, Вредност _____.

УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Надлежен орган и мандат

Член 41

Студентски правобранител се избира од редот на редовните студенти на Универзитетот.

Студентскиот правобранител се избира од Сенатот на Универзитетот, со мнозинство гласови од присутните повеќе од половината членови на Сенатот, на предлог на Универзитетското студентско собрание, по претходно објавен Конкурс.

Мандатот на Студентскиот правобранител е две години, без можност за реизбор, заради што при утврдување на предлогот и изборот треба да се има во предвид запишаната година на студии на пријавениот кандидат.

Услови за избор

Член 42

Студентскиот правобранител треба да е редовен студент на некој од факултетите/Високата медицинска школа на Универзитетот и да е со просечна оценка од најмалку 8.

Конкурс и избор на Студентски правобранител

Член 43

Конкурсот за избор на Студентски правобранител го распишува Универзитетското студентски собрание и задолжително се објавува на Универзитетското студентско радио УКЛЮ ФМ, веб страницата на Универзитетот, веб страниците и огласните табли на факултетите/Високата медицинска школа.

За спроведување на постапката по Конкурсот, Универзитетското студентско собрание од своите членови избира трочлена Конкурсна комисија, од кои еден е претседател и два члена.

Конкурсот од став 1 на овој член се распишува најдоцна 1 месец пред истекот на мандатот на постојниот Студентски правобранител.

Рокот за пријавување по објавениот Конкурс за Студентски правобранител е 15 дена од денот на неговото објавување.

Конкурсот за Студентски правобранител задолжително ги содржи условите за пријавување на кандидатите предвидени во член 42.

Конкурсот за Студентски правобранител задолжително ги содржи потребните документи за пријавување:

- Пријава
- Потврда за редовен студент
- Потврда за просечна оценка од студиите од соодветниот факултет
- Кратко CV (биографија) во Europass формат
- Мотивационо писмо.

Конкурсната комисија, при разгледувањето на Пријавите и рангирањето на кандидатите за Студентски правобранител, ги земаат во предвид, покрај основните услови и дополнителните критериуми за избор (активно учество во проекти, невладини организации и сл.), а по потреба може да направи интервју со пријавените кандидати.

Универзитетското студентско собрание, на предлог на Конкурсната комисија, донесува предлог за Студентски правобранител со јавно гласање со мнозинство гласови од присутните членови на седницата, најдоцна во рок од 8 (осум) дена по завршувањето на објавениот Конкурс.

Сенатот на Универзитетот треба да избере Студентски правобранител најдоцна во рок од 15 дена по поднесувањето на предлогот за Студентски правобранител од страна на Универзитетското студентско собрание.

Паричен надоместот на Студентскиот правобранител

Член 44

Студентскиот правобранител има право на паричен надомест за неговата работа, којшто се утврдува со Одлука на Универзитетскиот сенат, на предлог на Универзитетското студентско собрание.

Заменик студентски правобранител

Член 45

На секоја единици на Универзитетот се избира Заменик студентски правобранител, кој го избира Факултетското студентско собрание/студентското собрание на Високата медицинска школа, по претходно објавен конкурс, од редот на редовните студенти на единицата, на предлог на Конкурсна комисија, за време од две години, без можност за реизбор.

Надлежноста, изборот, разрешувањето и работата на Замениците студентски правобранители се утврдува со статутите на единиците на Универзитетот и статутите на Факултетските студентски собранија / Студенското собрание на Високата медицинска школа.

Поврзаност на Студентскиот правобранител со Замениците студентски правобранители

Член 46

Замениците студентски правобранители до Студентскиот правобранител и до Наставно- научниот/Наставниот совет на единицата задолжително доставуваат Годишен извештај за нивната работа, а по потреба и периодични извештаи.

Студентскиот правобранител ја координира работата на Замениците студентски правобранители.

Доколку има потреба, Студентскиот правобранител може да свика состанок со Замениците студентски правобранители.

Замена на Студентскиот правобранител

Член 47

Во случај на отсутност или спреченост на Студентскиот правобранител, него го заменува еден од Замениците студентски правобранители од единиците на Универзитетот, што тој ќе го определи.

НАДЛЕЖНОСТ И РАБОТА НА СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 48

Студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на студент или по сопствена иницијатива, доколку увидел дека е повредено право на студент од страна на Универзитетот, единиците на Универзитетот или друг член на академската заедница на Универзитетот.

Универзитетот и неговите единици се должни да постапат по укажувањата на Студентскиот правобранител.

Надлежност

Член 49

Студентскиот правобранител, во рамките на своите надлежности утврдени со закон, актите на Универзитетот и единиците и овој Статут, е овластен:

- да посредува во спорови помеѓу студентите и органите на Универзитетот, студентите и член на академската заедница на Универзитетот;
- да носи одлуки за отфрлање на Барањето, за неповедување и за поведување постапка;

- да дава препораки во конкретни случаи со цел разрешување на спорови;
- да презема дејствија за кои е надлежен и по сопствено наоѓање. Ако започне постапка по сопствена иницијатива, потребна е согласност од студентот на кого му се повредени правата;
- да ги стави на јавна дискусија прашањата поврзани со системот на заштита на студентските права и кршењето на студентските права, и заклучоците од тие прашања да ги промовира со цел подобрување на квалитетот на високото образование и заштитата на студентските права:
- да организира настани, активности и слично поврзани со својот делокруг на работа со цел промовирање на работата на Студенскиот правобранител;
- да соработува со домашни и странски владини и невладини институции;
- да потпишува меморандуми за соработка.

Член 50

Студенскиот правобранител постапува по поднесок-Барање на студент и/или група студенти во случај кога станува збор за повреда на студентските права:

- Стекнување на статус на студент
- Престанок на статусот на студент
- Губење на статусот на студент во државна квота
- Ослободување од плаќање партиципација
- Проверка на знаењето
- Испитни рокови
- Оценување
- Објавување на резултати и право на увид
- Приговор заради оценка од проверка на знаењето
- Поништување на оценката и повторување на испитот
- Напредување на студентот
- Мирување на обврските на студентот
- Продолжување на прекинатите студии
- Паралелно студирање
- Рок за завршување на студиите
- Дисциплинска одговорност на студентот
- Други права на студентот, во согласност со Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот, Статутот на единицата и други акти.

Увид во досие на студентот

Член 51

Во постапката за заштита на правата на студентот, Студенскиот правобранител може да изврши увид во досие на одреден студент, по претходно поднесено писмено барање до деканот/директорот на единицата на Универзитетот. Деканот/директорот е должен да му овозможи на Студенскиот правобранител увид во досието, а доколку произлезе потреба и да му издаде копија од одреден документ од досието.

Информирање на студентите

Член 52

Студентскиот правобранител е должен да ги информира студентите за нивните права поврзани со статусот студент согласно со Законот за високото образование, статутите и другите акти на Универзитетот.

Барање Член 53

Барањето до Студентскиот правобранител се поднесува во писмена форма. Барањето го поднесува студентот, односно негов полномошник, по пошта / лично на адресата на седиштето на Студентскиот правобранител (Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Ул. Булевар 1-ви Мај бб, Битола) или на официјалната е-пошта: studentski.pravobranitel@uklo.edu.mk.

Во итни случаи барањето може да се прими и по телефон, за што се составува службена белешка, а во рок од 5 дена подносителот е должен Барањето да го поднесе и писмено.

Содржина на Барањето Член 54

Не постои определена форма или образец во кој Барањето треба да биде поднесено. Тоа треба да содржи лични податоци на подносителот, околностите, фактите и доказите врз кои се темели барањето, како и да биде наведен органот, односно лицето на кое се однесува барањето. Доколку станува збор за прашање кое е од општ интерес (пр. ако поголема група на студенти е засегната од проблемот) Барањето може да биде и анонимно.

Подносителот не може да биде повикан на одговорност во врска со поднесеното барање, а за тоа се грижи ректорот, односно деканот/директорот на единицата.

Подносителот е ослободен од плаќање такса за Барањето.

Совесно, непристрасно, ефикасно и одговорно постапување Член 55

Студентскиот правобранител е должен по барањето да постапува совесно, непристрасно, ефикасно и одговорно.

Сите информации и документи кои ќе ги добие Студентскиот правобранител по службена должност во текот на постапката се од доверлив карактер. Студентскиот правобранител се грижи за заштитата на идентитетот и приватноста на студентите кои поднеле барање.

По секое поднесено Барање доколку утврди потреба, Студентскиот правобранител остварува средби со сите засегнати страни, освен ако Барањето биде анонимно, врши увид во документацијата на студентот и единицата на Универзитетот и презема други дејствија со цел утврдување на фактичката состојба.

По утврдувањето на фактичката состојба, Студентскиот правобранител превзема дејствија за отстранување на повредата и остварување на правото на студентот, до деканот/директорот на соодветната единица на Универзитетот, а за тоа го известува и Проректорот за студентски работи на Универзитетот.

Отфрлање на барањето Член 56

Студентскиот правобранител ќе го отфрли Барањето доколку:

- барањето примено по телефон во определениот рок не се достави во писмена форма;
- од податоците кои му стојат на располагање произлегува дека не се работи за повреда на правата на студентот согласно закон и актите на единиците/Универзитетот;
- по Барањето веќе постапувал и тоа е завршена работа, освен ако дополнително се поднесат нови докази;
- Барањето е анонимно, освен кога се работи за прашање од општ интерес;
- Барањето е нејасно и некомплетно, а подносителот по претходното укажување и дадениот рок од Студентски правобранител не го дополнил (кога барањето е нецелосно, неразбирливо, не се доставени сите докази и сл.);
- Барањето се однесува на дејствие кое се случило пред повеќе од една година, освен ако оцени дека подносителот го пропуштил рокот од оправдани причини;
- подносителот не е лично засегнат од дејствијата на кои се однесува Барањето, односно Барањето е поднесено од неовластено лице;
- Барањето се однесува на приговор за оценка, а студентот не го искористил правото согласно закон и актите на единиците/Универзитетот;
- постапувањето по Барањето не е во негова надлежност или предметот е во постапка пред суд или друг надлежен орган;
- од доказите што му стојат на располагање произлегува дека не се работи за повреда на правата на студентот согласно со закон и актите на Универзитетот.

Одлуката за отфрлање на Барањето треба да биде образложена.

Неповедување на постапка

Член 57

Студентскиот правобранител ќе донесе одлука за неповедување на постапка доколку од расположливите докази утврди дека не постои повреда на правата на студентот согласно со закон и актите на Универзитетот.

Одлуката за неповедување на постапка треба да биде образложена.

Поведување и рок за завршување на постапката

Член 58

Доколку Студентскиот правобранител не донесе одлука согласно со членовите 56 и 57 од овој Статут, донесува одлука за поведување на постапка.

Во текот на постапката, Студентскиот правобранител соработува со Замениците студентски правобранители од единиците на Универзитетот.

Студентскиот правобранител ќе изготви финален извештај со констатации за утврдената состојба по барањето, од донесувањето на одлука за поведување на постапка, во рок од 30 дена од неговото поднесување, односно комплетирање. За посложени случаи, рокот е 60 дена.

Препораки на Студентскиот правобранител

Член 59

Кога Студентскиот правобранител ќе констатира дека се повредени правата на студентот, дава препораки за начинот на отстранување на констатираните повреди до деканот/директорот на единицата и до Проректорот за студентски работи на

Универзитетот и составува и потпишува Извештај со констатации за утврдената состојба.

Доколку деканот/директорот не постапат по препораките на Студентскиот правобранител во рок од 7 дена од приемот на истото, односно за посложени случаи до 15 дена, а е констатирана повреда на правата на студентот, Студентскиот правобранител има право после овој рок до Проректорот за студентски работи на Универзитетот да поднесе информација со укажување за настанатото непостапување.

Проректорот за студентски работи на Универзитетот е должен во рок од 15 дена од приемот на информацијата, да достави известување за преземените дејствија до Студентскиот правобранител.

Доколку Проректорот за студентски работи на Универзитетот во утврдениот рок не го известува Студентскиот правобранител за преземените дејствија, Студентскиот правобранител има право за тоа да го известува Ректорот на Универзитетот.

Ивестување за текот на постапката

Член 60

Студентскиот правобранител, во текот на постапката, на барање на подносителот на Барањето може да му овозможи увид во предметот и да го известува за текот на постапката.

Финален извештај со констатации за утврдената состојба кога се или не се повредени правата на студентот

Член 61

Доколку Студентскиот правобранител, врз основа на спроведената постапка, констатира дека се или не се повредени правата на студентот, составува и потпишува Финален извештај со констатации за утврдената состојба и го доставува до подносителот на Барањето, деканот/директорот на единицата и до Проректорот за студентски работи на Универзитетот.

Доверливост

Член 62

Сите информации и документи што ќе ги добие Студентскиот правобранител по службена должност во текот на постапката се од доверлив карактер. Обврската за доверливост ги обврзува и другите лица - учесници во постапката.

Студентскиот правобранител се грижи за заштитата на приватноста на студентите кои поднеле барање.

Водење евиденција

Член 63

Барањата за заштита на правата на студентите и целокупната понатамошна комуникација (во писмена или електронска форма) се заведуваат во помошна деловодна книга на Универзитетот од страна на архиварот во Ректоратот на Универзитетот, а по нивно доставување од страна на Студентскиот правобранител.

Непостапување пред други органи

Член 64

Студентскиот правобранител, во остварувањето на неговата функција, не постапува пред органи и организации надвор од академската заедница.

Извештај за работа

Член 65

За својата работа Студентскиот правобранител поднесува Годишен извештај до Универзитетското студентско собрание и до Сенатот на Универзитетот.

Во случај кога Сенатот на Универзитетот не го прифати Годишниот извештај на Студентскиот правобранител, за тоа го известува Универзитетското студентско собрание.

Неприфаќањето на Годишниот извештај на Студентскиот правобранител претставува основ за поднесување предлог од Универзитетското студентско собрание за поведување постапка за негово разрешување од страна на Сенатот на Универзитетот.

ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Причини

Член 66

На Студентскиот правобранител му престанува мандатот:

- ако поднесе оставка;
- поради трајна спреченост да ја извршува функцијата;
- поради истек на мандатот;
- поради престанок на статусот на редовен студент;
- ако биде разрешен поради неприфаќање на поднесениот Годишен извештај за работа;
- во други случаи утврдени со закон и со актите на Универзитетот.

Разрешување на Студентскиот правобранител

Член 67

Предлог за покренување постапка за разрешување на Студентскиот правобранител може да поднесе Универзитетското студентско собрание, кој се носи со мнозинство гласови од присутните членови, доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови на Универзитетското студентско собрание.

Одлука за разрешување донесува Сенатот на Универзитетот, со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Предлогот од Универзитетското студентско собрание за покренување постапка за разрешување на Студентскиот правобранител и Одлуката на Сенатот на Универзитетот за негово разрешување, треба да бидат образложени.

Определување Вршител на должност Студентски правобранител

Член 68

Доколку на Студентскиот правобранител предвременно му престанал мандатот, по негово барање, поради разрешување и/или поради престанок на статусот на редовен студент, Сенатот на Универзитетот, по предлог на Универзитетското студентско собрание, од нивните членови, определува Вршител на должност Студентски правобранител, со мандат не подолг од 3 (три) месеци.

Вршителот на должност Студентски правобранител ги има истите права и должности како и Студентскиот правобранител.

Претседателот на Универзитетското студентско собрание е должен, во случај на предвремен престанок на мандатот на Студентскиот правобранител, во рок од еден месец, да објави Конкурс за Студентски правобранител. Доколку Универзитетското студентско собрание не го распише конкурсот за избор на Студентски правобранител во определениот рок, тогаш конкурсот го распишува ректорот на Универзитетот.

VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕТО

Член 69

Органите на Универзитетското студентско собрание се обврзуваат да обезбедат систем на информирање со кој секој член ќе биде запознаен со целокупното работење на Универзитетското студентско собрание.

Сите акти на Универзитетското студентско собрание се објавуваат на веб-страницата на Универзитетското студентско собрание, освен во случаите кога органите на Универзитетското студентско собрание одлучат поинаку, а во согласност со Статутот и други акти на Универзитетското студентско собрание.

Член 70

Седниците се отворени за јавноста и на нив може да присуствуваат гости и заинтересирани лица кои можат да придонесат со својата стручност и искуство во работата на Универзитетското студентско собрание, како и претставници за јавно информирање.

Седниците можат да бидат затворени, во случаи утврдени со одлука на соодветниот орган.

Органите на Универзитетското студентско собрание можат да организираат прес-конференција и да имаат свои информативни гласила.

VIII. АКТИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

Член 71

Универзитетското студентско собрание донесува Статут, одлуки, решенија, заклучоци, а може да донесе и други акти.

Член 72

Универзитетското студентско собрание го донесува Статутот на седница, по претходна согласност од Универзитетскиот сенат.

Член 73

Иницијатива за донесување на нов Статут на Универзитетското студентско собрание, односно измени и дополнувања, до Извршниот орган, дава:

- Претседателот на Универзитетското студентско собрание;
- 1/3 од членовите на Универзитетското студентско собрание.

Иницијативата ја разгледува Извршниот орган и ја доставува до Универзитетското студентско собрание со свое мислење во рок не подолг од 30 дена од денот на поднесувањето.

Иницијативата за покренување на постапката од ставот 1 се поднесува во писмена форма со потребното образложение.

Член 74

Предлогот на Статутот, односно измената и дополнувањето на Статутот го подготвува Извршниот орган.

Статутот, односно неговите измени и дополнувања, се донесуваат доколку на седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број на членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 75

Правилниците и другите акти на Универзитетското студентско собрание влегуваат во сила со денот на нивното донесување.

Член 76

Статутот, одлуките, решенијата и заклучоците, како и другите акти на Универзитетското студентско собрание, ги потпишува Претседателот на Универзитетското студентско собрание.

Член 77

Толкување на одредбите на овој Статут и на другите акти дава Универзитетското студентско собрание

Член 78

Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

**Претседател на
Универзитетско студентско собрание на УКЛО
Симона Наумовска, с.р.**